



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 24 март 1987

Скопје

Број 9

Год. XLIII

Аконтацијата за 1987 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

164.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за премемер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 1987 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат општините, работите од премемерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1987 година, како и потребните средства за извршување на Програмата.

Во 1987 година, премемер и катастар на недвижностите ќе се врши во подрачјата на општините: Крива Паланка, Кратово, Прилеп, Скопје, Тетово и Струмица. Во овие општински подрачја премемерот и воспоставувањето на катастарот на недвижностите опфаќа:

- премемер и катастар на недвижности;
- спроведување промени во катастарски оперативни и изготвување решенија за данок на граѓаните од земјоделска дејност;
- бонитирање на земјиштето и
- основни геодетски работи.

II. ВИДОВИ НА РАБОТА И ОБЕМ

Премемерот и катастарот на недвижностите во оваа програма се состои од: довршување на премемерот кој е во тек на катастарската општина (во натамошниот текст: КО), на градот Тетово; продолжување на премемерот кој е во тек на подрачјата на општините: Крива Паланка, Прилеп и Скопје; отпочнување премемер на непромереното подрачје на општината Крива Паланка и Кратово и дополнителен премемер на градот Струмица.

Премемерот и катастарот на недвижностите предвидени во Програмата за 1987 година, ги опфаќа следните видови на работа: подготвување на земјиштето за авионско снимање; поставување и одредување на врзни точки; авионско снимање на земјиштето; дешифрирање на снименото земјиште; пресметување на координати и коти на врзни точки; реституција на снименото земјиште; картографска обработка на планови; пресметување површини на земјиштето; катастарското класирање на земјиштето; дополнителен премемер, мерење и вршење увид на згради (станови); излагање на јавен увид на податоците од премемерот и катастарот на недвижностите; изработка на катастарски оперативни на недвижностите, репродукција на изработените планови.

1. Подготвување на земјиштето за авионско снимање

Ќе се изврши припремање на земјиштето за авионско снимање на непромереното подрачје на општината Крива Паланка, на 15 КО: Б'с, Герман, Гулинци, Дренок, Дурачка Река, Криви Камен, Крива Паланка, Мартиница, Метежево, Нерав, Огут, Паклиште, Подрижкоњ, Станча и Станци, на вкупна површина од 23.276 хектари, од кои во размер 1:1000, на повр-

шина од 280 хектари (градот Крива Паланка) и во размер 1:2500, на површина од 22.996 хектари, и на подрачјето на општината Кратово на непромерени 2 КО: Кнежево и Емирица во размер 1:2500, на површина од 4.249 хектари.

2. Поставување и одредување врзни точки

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точки на подрачјето на кое ќе се врши премемер на општината Крива Паланка на 15 КО (поименично дадени во точка 1), и во општината Кратово на 2 КО (поименично дадени во точка 1), на вкупна површина од 27.525 хектари.

3. Авионско снимање на земјиштето

Ќе се изврши авионско снимање на припременото земјиште за снимање и ќе се изработат фотоматеријали за подрачјето на општината Крива Паланка на 15 КО и за подрачјето на општината Кратово на 2 КО (поименично дадени во точка 1), на вкупна површина од 27.525 хектари.

4. Дешифрирање на снименото земјиште

Ќе се изврши дешифрирање на снименото земјиште на подрачјето на општината Крива Паланка на 15 КО (поименично дадени во точка 1), во размер 1:1000 на површина од 280 хек. (градот Крива Паланка), и во размер 1:2500 на површина од 22.996 хектари, вкупно на површина од 23.276 хектари и на подрачјето на општината Кратово на 2 КО (поименично дадени во точка 1), во размер 1:2500 на површина од 4.249 хектари.

5. Реституција на снименото земјиште

Ќе се изврши реституција и картирање на снимениот детал на земјиштето на подрачјето на општината Прилеп на 2 КО: градот Прилеп и Варош, во размер 1:1000 на површина од 1.138 хектари, и во размер 1:2500 на површина од 4.929 хектари и на дел од подрачјето на градот Скопје во размер 1:1000 на површина од 500 хектари и во размер 1:500 на површина од 40 хектари

6. Картографска обработка на планови

Ќе се изврши картографска обработка на плановите на снименото земјиште во општината Прилеп на 2 КО: град Прилеп и Варош во размер 1:1000 на површина од 1.138 хектари и во размер 1:2500 на површина од 4.929 хектари и на дел на подрачјето на градот Скопје во размер 1:1000 на површина од 500 хек., и во размер 1:500 на површина од 40 хектари.

7. Пресметување на површини

Ќе се изврши пресметување површините на парцелите на снименото земјиште во подрачјето на општината Прилеп на 2 КО (градот Прилеп и Варош), на површина од 6.068 хектари и на дел од подрачјето на градот Скопје во размер 1:1000 на површина од 500 хектари.

8. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на снименото земјиште на подрачјето на општината Прилеп на 2 КО: град Прилеп и Варош, на површина од 6.063 хектари.

9. Дополнителен премер

Ќе се изврши дополнителен премер на настанатите измени на недвижностите кои настанале во времето од авионското снимање на земјиштето до излагањето на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите. Дополнителниот премер ќе се врши на подрачјето на општината Крива Паланка — градот Крива Паланка, на подрачјето на општина Центар на градот Скопје, на површина од 600 хектари и на подрачјето на општината Струмица на градот Струмица на површина од 600 хектари.

10. Мерење и вршење увид на згради

Ќе се изврши мерење и вршење увид на зградите, посебните делови од зградите (становите), деловните простории, стопанските, јавните и другите објекти, гаражи, шупи и помошни простории на подрачјето на општината Крива Паланка; градот Крива Паланка; на подрачјето на општина Прилеп на 2 КО: градот Прилеп и Варош; на подрачјето на општина Центар на град Скопје на површина од 600 хектари; и на подрачјето на општина Струмица на градот Струмица на површина од 600 хектари.

11. Излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата на недвижностите, како и товарите кои постојат на тие права на подрачјето каде е извршен премер на општината Тетово на КО град Тетово, на површина од 2.241 хектар и ќе отпочне и излагањето на подрачјето на општина Центар на градот Скопје, на површина од 600 хектари.

12. Изработка на катастарски оператив

Ќе се изработат катастарски оператив на недвижностите, по механографски пат, на катастарска општина град Тетово на која е извршен премерот.

13. Репродукција на планови

Ќе се изврши репродукција на изработените планови на премереното подрачје на општината Тетово на КО град Тетово, во размер 1:1000 на 32 плана на површина од 780 хектари и во размер 1:2500 на 22 плана, на површина од 1461 хектар.

14. Во 1987 година, ќе се врши и спроведување на сите настанати промени на податоците од премерот во катастарските оператив на 1718 катастарски општини во Републиката. Промените ќе се вршат во електронскиот сметачки центар, во Републичката геодетска управа, по механографски пат.

Во 1987 година, ќе се изврши, исто така, пресметување на катастарскиот приход и облогот кој служи за оданочување на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката.

15. Ќе се отпочне со утврдување на методологија и критериуми, како и на бонитетни огледни земјишта на одредени подрачја во Републиката кои ќе бидат основа за утврдување на бонитетни класи на земјиштето.

16. Основни геодетски работи

Ќе се изработи студија на состојбата на податоците од теренските мерења и ќе се изврши пресметување (израмнување) на висинските (котите) на точките (репери) на мрежата на нивелманот од висока точност која е поставена на територијата на нашата Република.

III. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

За извршување на работите од оваа програма потребни се средства:

— од Буџетот на Републиката — 250.000.000 динари;

— од Собранието на општината Прилеп — 15.000.000 динари.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-388/1
5 март 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

165.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 5 март 1987 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНЖЕНЕРСКО-СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за инженерско-сеизмолошката дејност на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1987 година и тоа:

1. Инсталирање и редовно одржување на мрежата од инструменти за регистрација на силните земјотреси на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

— Одржување на мрежата на инструменти формирана од 26 акцелерографи тип SMA-1 и 32 сеизмоскопи WM-1.

1.1. Редовна теренска контрола да се врши трипати годишно преку:

— проверување на состојбата на инструменти и локацијата,

— вршење на калибрациони тестови и

— вршење замена на акумулаторските батерии и филмовите кај акцелерографите и задимените стакла кај сеизмоскопите.

1.2. Лабораториска контрола, обработка и припрема со:

— лабораториска обработка на калибрационите тестови,

— евиденција на карактеристиките и другите податоци за инструментите,

— припрема за теренска контрола

— специјални сервиси со поправка (по потреба)

— замена на дотраени делови (по потреба) и

— детално подесување на карактеристиките (по потреба).

1.3. Постапка во случај на случаен земјотрес и тоа:

— итна обиколка на локациите и инструментите,

— вонредна теренска контрола на инструментите и

— собирање на регистрации на филм.

2. Собирање, обработување и анализирање на регистрациите на силните земјотреси, публикување на регистрациите, изготвување на технички подлоги за утврдување на сеизмичкиот ризик на одделни подрачја, дополнување на картата на земјотресната реонизација на Социјалистичка Република Македонија и за изготвување на техничките прописи за проектирање и градење на објектите во земјотресни подрачја.

2.1. Техничка обработка на регистрациите и тоа:

— развивање на филмови во фото-лабораторија,
— одредување на калибрациони карактеристики на инструментите,

— изработка на контакт-копии и

— архивирање на регистрациите.

2.2. Финална обработка на регистрациите и тоа:

— дигитализирање на податоците и компјутерска обработка на податоците во временски и фреквентен домен,

— конверзација на дигитализирани податоци во единици по меѓународниот систем на единици,

— добивање на некоригирани податоци за забрзување (некоригирани акцелерограми),

— пресметување на коригирани податоци за забрзување, брзината и поместувањето (коригирани временски истории) и

— пресметување на спектри на одговор и фуриерови спектри.

3. Проучување на последиците од силните земјотреси, давање на стручна помош за извршување на класификацијата за степенот на оштетување и употребливоста на објектите, изготвување на општи и технички нормативи за уривање, расчистување и санација на оштетените објекти (по укажана потреба) и

4. Меѓународна размена на податоци од случените силни земјотреси (по укажана потреба).

II

Финансиски средства за извршување на работите по оваа програма се обезбедени со буџетот на СР Македонија за 1987 година во вкупен износ од 5.000.000 динари.

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1928/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

166.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ПРОГРАМА

ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА СЕИЗМОЛОШКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ПРИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за сеизмолошката дејност на Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје за 1987 година и тоа:

1. Постојано следење-регистрање, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојаните сеизмолошки станици:

— одржување на инструментите во сеизмолошките станици во непрекинато исправна состојба, подготвеност на вработените во постојана мобилност поради следење и регистрирање на сеизмичките појави, собирање, систематизација, чување, анализирање и проучување на податоците и благовремено известување на јавноста

2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на СР Македонија:

— брза анализа на сите земјотреси регистрирани во сеизмолошките станици, кои со податоците од меѓународната размена ќе послужат за одредување на времето, епицентарот, интензитетот и други параметри на земјотресите на подрачјето на Македонија, со цел да се обезбедат изворни и оригинални податоци за сите општествени и научни потреби;

— известување на надлежните републички, органи и организации, на општините и јавноста, за настанатиот земјотрес и степенот на загрозеноста од него, со цел преземање на брзи и ефикасни оперативни мерки за отстранување на настанатите последици;

— изработка на сеизмолошки билтен, каталози, карти, кои укажуваат на сеизмичката опасност на територијата на СР Македонија, кои се неопходни како подлоги за потребите на соодветните републички органи и организации, штабовите за цивилна заштита, за потребите на ЈНА, а со цел за преземање на потребните заштитни мерки при планирањето, проектирањето и изградбата на објектите во Републиката и за изработка на плановите за заштита од елементарни непогоди на ниво на Републиката и општина;

— постојано подготвување, собирање, средување и чување на архивот од инструментални и макро-сеизмички податоци, како основен постојан процес и база на сите проучувања, за практични општествени и научни цели. Одржување на целокупната опрема (набавка на потрошен материјал, резервни делови, помошна опрема и др.) и набавка на стручна литература, со цел Сеизмолошката опсерваторија постојано да ја извршува својата функција на современо ниво.

3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СР Македонија:

— обработка и синтеза на добиените податоци за утврдување на основниот сеизмички ризик и постојано надополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СРМ и одделни подрачја. За оваа цел во 1987 година ќе се изготви следното:

— каталог на земјотресите во Македонија во 1986 година;

— карта на изосеисти на настанатите земјотреси во 1986 година;

— епицентрална карта на СРМ за 1986 година;

— следење на тековната сеизмичка активност на територијата на СР Македонија.

4. Објавување на податоците за сеизмичките појави:

— постојано публикување во рамките на сеизмолошката дејност на резултатите од работата во вид на сеизмолошки билтени и др. во рамките на југословенската и меѓународната размена на сеизмолошки податоци со четирите светски сеизмолошки центри и со околу 200 централни сеизмолошки институции и станици во светот.

5. Меѓународна размена на податоците за случените земјотреси:

— постојано подготвување, средување и праќање на фотокопии на сеизмограми на земјотреси, сеизмолошки билтени и други стручни публикации, во рамките на меѓународната размена. Врз основа на ова, Опсерваторијата формира посебен архив од инструментални податоци за земјотресите од територијата на СР Македонија од сеизмолошките станици

во светот и други публикувани материјали, што имаат научно и практично значење за потребите на Републиката;

— вршење задачи и работи што произлегуваат од воспоставената соработка или здружување со соодветни стручни институции во земјата и странство, а се од интерес за унапредување на сеизмолошката дејност.

II

Финансиски средства за извршување на работите по оваа програма се обезбедени со Буџетот на СР Македонија за 1987 година во вкупен износ од 43.922.000 динари.

1. Постојано следење — регистрирање, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојаните сеизмолошки станици — 17.480.956 динари.

2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на СР Македонија — 17.480.956 динари.

3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СР Македонија — 4.610.088 динари.

4. Објавување на податоците за сеизмичките појави — 3.250.000 динари.

5. Меѓународна размена на податоците за случените земјотреси — 1.100.000 динари.

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1929/1 Претседател
5 март 1987 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

167.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

За самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Славчо Николовски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за економски односи со странство.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-77/1 Претседател
5 март 1987 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

168.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за економски односи со странство Славчо Николовски, поради заминување на друга должност.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-102/1 Претседател
5 март 1987 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

169.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство, сметано од 1 јануари 1987 година, се назначува Драгица Зафировска, досегашен виш самостоен советник во Стопанска банка Здружена банка — Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-104/1
5 март 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

170.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За потсекретар во Републичкиот комитет за економски односи со странство се назначува Иванчо Стефанов, досегашен самостоен советник во Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-105/1
5 март 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

171.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство се назначува Владимир Симеонов, досегашен самостоен советник во Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-106/1
5 март 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

172.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура се назначува Томислав Домовски, досегашен претседател на Републичката комисија за физичка култура.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-499/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

173.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура, сметано од 1. IV. 1987 година, се назначува Спасе Макаровски, досегашен директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-500/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

174.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

За помошник на директорот на Републичката геодетска управа се назначува Драгутин Стојчевски, досегашен главен старешина во механиографскиот центар во Републичката геодетска управа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-589/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

175.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

За советник на директорот на Републичката геодетска управа се назначува Гуте Петковски, досегашен референт по бонитирање во Републичката геодетска управа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-590/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

176.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

За советник на директорот на Републичката геодетска управа се назначува Стојчо Стоилков, досегашен инспектор по катастарско класирање во Републичката геодетска управа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-591/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

177.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

За советник на директорот на Републичката геодетска управа се назначува Марија Христова, досегашен инспектор за одржување на премерот во Републичката геодетска управа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-592/1

5 март 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

178.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За главен републички санитарен инспектор во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се именува прим. д-р Костадин Грековски, досегашен главен републички санитарен инспектор во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-593/1 Претседател
5 март 1987 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

179.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации Чedomир Јакимовски.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-594/1 Претседател
5 март 1987 година на Извршниот совет,
Скопје м-р Глигорие Гоговски, с. р.

180.

Врз основа на член 77 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ЦЕНОВНИК ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ

I

Според овој ценовник се определува висината на надоместокот на штети на шума настанати со сеча или оштетување на стебла, противправно присвојување на паднато, прекршено или навалено стебло, оштетување или уништување на природен подмладок или садници во шума, на шумски земјишта и голеини и противправно присвојување на споредни шумски производи (шумско семе и плодови, лековити растенија, пасење, желедање и др.)

II

За противправно исечено стебло односно за противправно присвоено исечено, прекршено или навалено стебло или дел од стебло, висината на надоместокот на штетата се одредува:

1. За техничко обло дрво:

Реден број	Вид на дрво	Висина на надоместокот и штета за 1m ³ /дин.
1	2	3
1. Орев		180.000
2. Јасен, јавор, брест, диви овошци		140.000
3. Даб		100.000

1	2	3
4. Бука, багрем, костен		90.000
5. Останати тврди лисјари		80.000
6. Меки лисјари		80.000
7. Црн бор, бел бор, молика		140.000
8. Смрека, ела		140.000
9. Останати четинари		120.000

2. За огревно дрво:

Ред. бр.	Вид на дрво	Висина на штета за 1m ³ /динари	
		За дрво од стебло без техничка дрвна маса	За дрво од стебло со техничка дрвна маса
1. Даб, бука и костен		40.000	60.000
2. Останати тврди лисјари		30.000	50.000
3. Меки лисјари		25.000	40.000
4. Четинари		30.000	40.000
5. Пенушки и ветки под 7 см.		20.000	20.000

Под техничко обло дрво, во смисла на овој ценовник, се подразбираат делови од обло дрво со должина над 1 метар од кои најмалку 30% можат да се употребат за пилаанско производство или за други технички цели, како и ситно техничко дрво кое може да се употреби за колци за лозја, ластегарки, стожери, стапови, држалки, летви, прачки за кошници, метли, огради и слично.

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник, се подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев.

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 50% ако стеблото:

— потекнува од шума прогласена за заштитна шума или за шума со посебна намена (национални паркови, шумски резервати и сл.);

— е од издвоена семенска состоина или оставено за семенак;

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограничена;

— има граничен знак или знак за поделба на шумата;

— е од шума во која со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите не е предвидена сеча;

— потекнува од природен подмладок во млади шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми до 10 години);

Износот утврден во табелите 1 и 2 ќе се зголеми за 100% ако стеблото е од шумска култура односно подигнато по вештачки пат.

III

За бесправно сечење на млади стебла од четинарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) висината на штетата се утврдува во износ од 15.000 динари за едно стебло.

IV

За противправно присвојување на суви и навалени стебла или делови чија употребна вредност е намалена, односно за оштетување на стебла со лупење на кората, подбелување, превртување, кастрење на гранки, засечување, вадење на смола и слично, висината на штетата се утврдува според износите од дел II намален за 50%.

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен што непосредно му претстои сушење или тоа е уништено, висината на штетата се утврдува според износите во дел II.

V

Износите во табелите 1 и 2 од дел II на овој ценовник се однесуваат за 1 m³ обла дрвна маса за техничко обло дрво, односно за 1m³ огревно дрво.

Ако противправно исеченото стебло, односно присвоеното исечено дрво, прекршено или навалено стебло или дел од стеблото е обработено во сортименти (делкано, цепкано и сл.) и при тоа мерено како нето дрвна маса во различни мерки (парчиња и слично), висината на надоместокот на штетата се утврдува на тој начин што претходно сортиментите се претвораат во m^3 обловина според следните фактори за пресметување:

Ред. бр.	Вид на производот	Единечна мерка	Фактор
1.	Цепена граѓа од четинари и бука	1 m^3	3,33
2.	Цепена граѓа од даб	1 m^3	5,00
3.	Делкана граѓа	1 m^3	1,67
4.	Огревно дрво	1 m^3	0,65
5.	Симли и шиндри	1 парче	0,0017
6.	Стапови	1 парче	0,00085
7.	Колци за лозја	1 парче	0,0033
8.	Колци за овошки	1 парче	0,0071
9.	Рачки	1 парче	0,0033
10.	Думени	1 сноп	0,01
11.	Прачки	1 сноп	0,01
12.	Обрачи	1 парче	0,0014

VI

Висината на надоместокот на штетата на противправно оштетување или уништување на природен подмладок и садници во шуми и на шумско земјиште се утврдува:

Ред. бр.	Вид на дрвото	Висина на штетата за 1 садница динари			преку 3 год
		1 год.	2 год.	3 год.	
1.	Багрем, гледич, диви овошки	160	200	250	400
2.	Јавор, див костен, црница, јасен, брест	200	250	300	300
3.	Орев, питом костен	300	400	500	800
4.	Останати тврди лисјари	150	160	200	400
5.	Липа, бреза, евла, домашна топола	160	200	250	500
6.	Останати меки лисјари	80	150	200	300
7.	Црн бор, бел бор, молика	250	300	400	600
8.	Смрека и ела	300	400	500	700
9.	Егзоти од четинари	400	500	600	800
10.	Останати четинари	250	300	400	600

Износите утврдени со табелата се зголемуваат за 50% ако садниците се пресадувани (школувани) и ако се од калемен орев се зголемуваат за 10 пати.

VII

За противправно присвојување на споредни шумски производи, висината на надоместокот на штетата се утврдува:

Ред. број.	Шумски производ	Единечна мера	Висина на штета во дин.
1	2	3	4
1.	Шумско семе од четинари во шишарки		
	— црн бор, смрека, ела	1 кг	250
	— бел бор и молика	1 кг	300
	— ариш	1 кг	400
	— останати четинари	1 кг	200
2.	Шумско семе од лисјари		
	— даб, цер, бука	1 кг	200
	— липа, багрем, гледич	1 кг	600
	— јасен, брест, бреза, евла и останати видови	1 кг	500

1	2	3	4
3.	Шумски плодови		
	— орев, бадем, лешник	1 кг	1500
	— костен питом	1 кг	600
4.	Лековити растенија		
	— цвет од црн и бел слез	1 кг	2000
	— цвет од љубичица	1 кг	2500
	— цвет од липа	1 кг	900
	— цвет од останати видови	1 кг	400
	— лист од лудо билје (беладона)	1 кг	200
	— лист од орев и костен	1 кг	200
	— лист од бутин (дигиталис)	1 кг	300
	— останати видови лист	1 кг	200
	— стебло од мечкино грозје	1 кг	1500
	— стебло од шарпланински чај	1 кг	4500
	— стебло од останати видови	1 кг	200
	— корен од див чемер (генциана)	1 кг	900
	— корен од останати видови	1 кг	600
	— тубера од салеп	1 кг	7000
	— плод од боровинка	1 кг	2000
	— плод од други видови	1 кг	300
	— плод од сите видови	1 кг	900
	— мов	1 кг	900
5.	Останати производи		
	— боровина од посечени стебла и пенушки	1 кг	300
	— смола	1 кг	900
	— шумска трева	1 кг	200
	— ливадска трева	1 кг	250
	— лисна постилка	1 кг	200
	— зеленика	1 m^3	1500
	— лисник	1 m^3	15000
	— шумски грмушки и трева	1 m^3	9000
	— печурки во свежа состојба	1 кг	3000
	— печурки во сува состојба	1 кг	30000
6.	Пасење, брстење и желедање во шума		
	— јагне, неодлачено	грло	400
	— овца, одлачено јагне, прасе	грло	600
	— коњ, мазга, магаре, говедо	грло	2500
	— ждребе, телс и прле до 1 година		
	— старост, свиња	грло	2000
	— коза, јаре	грло	20000

Во шуми во кои со Законот за шумите е забрането пасење, брстење и желедање на добиток, односно во кои со шумскостопанската основа и програма за унапредување на шумите не се предвидува пасење, брстење, односно желедање, износот на надоместокот од точка 6 се зголемува за 50%.

VIII

При утврдување висината на надоместокот на штета настаната со противправно копачење на шуми или со чиста сеча на шуми освен висината на штетата пресметана според износите утврдени во табелите на овој ценоник, се пресметуваат и трошоците за пошумување на земјиштето и за воведување на шумски ред.

IX

Ако противправното пресечено дрво или негов дел се одзема од сторителот на прекршокот, односно кривичното дело, висината на надоместокот на штетата се пресметува според износите утврдени со овој ценоник намален за износот од остварената прометна вредност на пресеченото дрво односно неговиот дел.

X

Со денот на влегувањето во сила на овој ценоник престанува да важи Ценоникот за штети на шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 26/85).

XI

Овој ценоник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-834/1
март 1987 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

106.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а во врска со член 84-а став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 4/87), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОКУП НА СТАЖ ЗАРАДИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПО СИЛА НА ЗАКОНОТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат начинот и постапката за докуп на стаж во случаите на престанок на работниот однос по сила на законот, согласно член 98 став 2 алинеја 1 и 2 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86).

Член 2

На осигуреникот на кој му престанува работниот однос по сила на законот му се врши докуп на стаж за онолку години односно месеци колку му недостигаат до навршувањето на годините на возраст или годините на пензиски стаж утврдени како услов за престанок на работниот однос по сила на законот согласно член 98 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 3/83, 3/85 и 42/85), во зависност од тоа што е поповолно за осигуреникот, но најмногу до 85 насто од пензиската основа.

Докупот на стаж од став 1 на овој член се врши најмногу до 5 години.

Член 3

На осигуреникот — учесник во НОВ на кого пензијата за признатиот пензиски стаж и зголемувањето по основа на учеството во НОВ му изнесува помалку од 85 насто од пензиската основа, му се врши докуп на стаж за онолку години односно месеци колку му недостигаат до определување на пензија во висина од 85 насто.

Доколку осигуреникот — учесник во НОВ со докупот на стаж од член 2 на оваа одлука и зголемувањето на пензијата по основа на учеството во НОВ не го достигне процентот од 85 насто од пензиската основа, му се врши докуп на стаж за онолку години и месеци колку има право според член 2 на оваа одлука.

Член 4

Докупот на стаж се врши по службена должност во постапката за остварување право на старосна пензија, врз основа на решение (одлука) за престанок на работниот однос по сила на законот, согласно член 98 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот за работните односи.

Член 5

Основните заедници овластени за решавање на правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен устројуваат и водат евиденција за секој одделен случај на докуп на стаж, времето на докупениот стаж, делот на пензијата остварен врз основа на докупениот стаж и други елементи неопходни за следењето на остварувањето на ова право.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 3 април 1987 година.

Бр. 02-1100/1

24 март 1987 година

Скопје

Претседател,

Анастас Милевски, с. р.

107.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86) а во врска со член 31 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82, 77/82 и 75/85) и член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ ПРЕСМЕТАНИ ОД ПЕНЗИСКА ОСНОВА ВО КОЈА 1986 ГОДИНА Е ПОСЛЕДНА ГОДИНА НА РАБОТАТА

Член 1

Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на старосните, инвалидските и семејните пензии остварени во периодот од 1 јули 1986 до 30 јуни 1987 година кај кои пензиската основа е утврдена со примена на коефициентите за валоризација на личните доходи од поранешните години кои влегуваат во пензиската основа спрема нивото на личните доходи од 1985 година со нивото на пензиите остварени од 1 јули 1983 до 30 јуни 1984 година, за 48,4 насто.

Член 2

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и семејните пензии остварени по смртта на осигуреникот односно корисникот на старосна или инвалидска пензија на кого личните доходи кои влегуваат во пензиската основа му се валоризирани со примена на валоризационите коефициенти пресметани на ниво на личните доходи од 1985 година.

Член 3

На корисниците на најнизок износ на пензија и на корисниците на пензија — учесници во НОВ пред 9. 9. 1943 година определени од гарантирана пензиска основа, со процентот од член 1 на оваа одлука им се усогласува пензијата определена од месечните проседи на остварените лични доходи и вкупниот пензиски стаж и до колку со ова усогласување го надминат најнискиот износ на пензија односно износот на пензијата определен од гарантираната пензиска основа ќе им се исплатува пензијата определена според навршениот пензиски стаж и остварените лични доходи.

На корисниците на пензија со додаток на пензијата (заштитен додаток) со процентот од член 1 на оваа одлука им се усогласува износот на пензијата и се определува нов износ на додаток на пензијата.

Член 4

При определувањето на процентот за усогласување на пензиите врз основа на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување ќе се земе предвид и процентот на усогласување на пензиите од член 1 на оваа одлука.

Член 5

Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-1099/1

24 март 1987 година

Скопје

Претседател,

Анастас Милевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

108.

Врз основа на член 63 од Статутот на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за привремено овластување на Извршниот одбор на Собранието да врши тековно усогласување на приливот на изворните приходи на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и нивно извршување, Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница, на седницата одржана на 11 март 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА СО ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Номиналниот износ на додаток на деца се усогласува до остварениот пораст на номиналниот личен доход по работник во општествениот сектор во Републиката и изнесува 96% за 1986 година.

Додатокот на деца утврден според Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца („Службен весник на СРМ“ бр. 6/86) и Одлуката за валоризација на износот на додаток на деца за 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 33/86) до процентот од став 1 на овој член се усогласува уште за 7%.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука се однесува на сите корисници на додаток на деца кои имале такво својство на 31. XII. 1986 година.

Член 3

Исплатата на разликата ќе ја извршат стручните служби на општинските СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата во месец март со редовната исплата, во висина на едномесечен износ на додаток на деца според Одлуката за висината на додаток на деца која важеше од 1. IV. 1986 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-311/2

11 март 1987 година

Скопје

За претседател
на Извршниот одбор,
Методија Размоски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ГРАД СКОПЈЕ

109.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница на здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 26 февруари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува надоместокот за закоп на корисник на здравствена заштита во Скопје.

Член 2

Надоместокот за закоп содржи: трошоци за преносот на умрено лице од домот до капела, престој во капела со или без користење на фрижидер, пренос од капела до гробното место, гробна ознака и венец и трошоци за гробно место и погребување.

Овој вид на трошоци се признава во висина утврдена со Ценовникот на работната организација Управа за погреб и гробишта на град Скопје за секоја одделна услуга, а најмногу во износ од 66.300 динари независно од возраста на умреното лице.

Висината на надоместокот утврден во претходниот став ќе зависи од видот на услугите што се користени при закопот на умреното лице.

Член 3

Покрај трошоците наведени во член 2 од оваа одлука како трошоци сврзани со закоп на умрено лице се признаваат и трошоците за сандак зависно од возраста на умреното лице и тоа:

- за дете до 1 годишна возраст, во износ од 20.000 динари,
- за дете до 10 годишна возраст, во износ од 30.000 динари,
- за возрасно лице, во износ од 65.000 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на надоместокот на трошоците за закоп на корисници на здравствена заштита, бр. 02-1227/1 од 26 февруари 1986 година.

Бр. 02-1325/11

26 февруари 1987 година

Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

110.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 26 февруари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на дневниците на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место.

Член 2

Висината на надоместокот на дневните трошоци (дневниците) на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место се утврдуваат и тоа:

1. на територијата на СРМ, во износ од 3.450,00 динари,
2. надвор од територијата на СРМ, во износ од 4.830,00 динари,
3. во други републики и покраински центри, во износ од 6.900,00 динари.

Член 3

На корисниците на здравствена заштита упатени на преглед и лекување во друго место им припаѓа полниот износ на дневниците утврдени во членот 2 од оваа одлука за време на патувањето и престојот во траење од 12 до 24 часа односно 50% од полниот износ на дневниците за време на патувањето и престојот во траење од 8 до 12 часа.

На децата на корисниците на здравствена заштита упатени на преглед и лекување во друго место до навршена 7 годишна возраст им припаѓа 50% од износот од дневницата утврдена во претходниот член.

Член 4

За остварување право на дневница корисникот на здравствена заштита е должен да приложи потврда заверена од страна на здравствената организација во која користел здравствена заштита. Потврдата треба да содржи: дата на извршениот преглед, времетраење на прегледот и печат на здравствената организација.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за утврдување висината на надоместокот на дневните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место, бр. 02-1227/1 од 26 февруари 1986 година.

Бр. 02-1325/11-а
26 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

111.

Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Центар, а во согласност со член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Центар, на седницата одржана на 18 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат Основните организации на здружениот труд од доходот како приход на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Центар ќе изнесува 0,25%.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 0,61%.

Член 3

Висината на стапката на придонесот од вршење на земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%.

Член 4

Висината на стапката на придонесот од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе изнесува 1%.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 година за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Центар за 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-173
24 март 1987 година
Скопје

Претседател,
Јегени Бесник, с. р.

112.

Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Карпош, а во согласност со член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Карпош, на седницата одржана на 18 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат Основните организации на здружениот труд од доходот како приход на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Карпош ќе изнесува 0,25%.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 0,61%.

Член 3

Висината на стапката на придонесот од вршење на земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%.

Член 4

Висината на стапката на придонесот од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе изнесува 1%.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 година за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Карпош за 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-173
24 март 1987 година
Скопје

Претседател,
Аргинула Станева, с. р

113.

Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гази Баба, а во согласност со член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гази Баба, на седницата одржана на 18 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат Основните организации на здружен труд од доходот како приход на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гази Баба ќе изнесува 0,25%.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 0,61%.

Член 3

Висината на стапката на придонесот од вршење земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%.

Член 4

Висината на стапката на придонесот од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе изнесува 1%.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 година за утврдување висината на стапката на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гази Баба за 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-173

24 март 1987 година

Скопје

Претседател,

Тони Велковски, с. р.

114.

Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Кисела Вода, а во согласност со член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 18 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат Основните организации на здружен труд од доходот како приход на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Кисела Вода ќе изнесува 0,25%.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 0,61%.

Член 3

Висината на стапката на придонесот од вршење земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%.

Член 4

Висината на стапката на придонесот од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе изнесува 1%.

Член 5

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 година за утврдување висината на стапката на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Кисела Вода за 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-173

24 март 1987 година

Скопје

Претседател,

Ташко Минчевски, с. р.

115.

Врз основа на член 59 став 1 алинеја 18 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Чаир, а во согласност со член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Чаир, на седницата одржана на 18 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат Основните организации на здружен труд од доходот како приход на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Чаир ќе изнесува 0,25%.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 0,61%.

Член 3

Висината на стапката на придонесот од вршење земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%.

Член 4

Висината на стапката на придонесот од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе изнесува 1%.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-3 од 3. III. 1986 година за утврдување висината на стапката на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Чаир за 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-173

24 март 1987 година

Скопје

Претседател,

Левенски д-р Михаил, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за раскинување на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Федерација СФРЈ Команда за одбрана на град Скопје, против тужениот Стибел Милан од Ползела, СР Словенија, а сега со непозната адреса во странство. Бредност на спорот 30.000 динари.

Се повикува тужениот Стибел Милан да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател во смисла на член 34 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот сè до окончавањето на постапката или до негово појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I П. бр. 2258/86.

(47)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Кале Калевски од с. Вардино, Демир Хисарско, кој наводно умрел на 10. VI. 1963 година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола. Се повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Кале Калевски е умрен.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 468/86.

Се повикува лицето Талевски Трајан од с. Приблци, Демир Хисарско, кој наводно умрел на 10. III. 1957 година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола.

Се повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Талевски Трајан е умрен.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 459/86.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп поведена е постапка за прогласување на умрено лице, односно докажување на смрт за противникот Ајнур Абдулоска, порано од с. Црнилиште, а по предлог на предлагачот Алифети Сулески од с. Црнилиште.

Се повикува Ајнур Абдулоска, од татко Алифети и мајка Нетка Абдулоска, родена на 11. VIII. 1971 год. во с. Црнилиште, како и секое друго лице кое што може да даде поподробни податоци за денот, месецот и годината на смртта на противникот, да стави приговор против водењето на оваа постапка против противникот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Ако во определениот рок од 30 дена не се јави ни противникот ниту некое друго лице при овој суд и во друг суд надвор од територијата на овој суд, судот ќе донесе решение со кое ќе ја утврди датата на смртта на противникот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 13/87.

Пред Општинскиот суд во Прилеп поведена е постапка за докажување на смрт на противникот Садрија Дурмоски, порано од с. Дебреште, од предлагачите Дурмоски Ирфан и Ганиметка, и двајцата од с. Дебреште.

Се повикува противникот Садрија Дурмоски од с. Дебреште, од татко Ирфан и мајка Ганиметка, роден на 11. I. 1970 година во с. Дебреште, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или секое друго лице кое ќе даде поподробни податоци за денот, месецот и годината на смртта на противникот, како и да стави приговор против водењето на оваа постапка против противникот.

Ако во определениот рок од 30 дена по објавувањето на огласот не се јави противникот ниту некое друго лице, судот ќе донесе решение со кое ќе ја утврди датата на смртта на противникот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 871/86.

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Стојаноска Малинка од Прилеп против тужениот Стојаноски Стојче, ул. „Цена Цинорозот“ бр. 30, Прилеп.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, се повикува истиот да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи полномошник кој што ќе го застапува во овој спор во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој што ќе ги застапува неговите права и интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 506/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за утврдување на договор за купопродажба на кука на тужителите Зулбеари Арун и Мемеди Абдула, двајцата од с. Слатина, Тетовско, против тужениот Зекири Изет Назми од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 88.

Се повикува тужениот Зекири Изет Назми, кој сега се наоѓа на привремена работа во Данска со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку не се јави и не одреди свој полномошник, преку судот ќе му биде поставен привремен старател кој што ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1664/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за надомест на штета на тужителот Емурли Ебиб од с. Саракино — Тетовско, против тужениот Кадри Нијази од с. Стримница, Тетовско. Вредност на спорот 152.749 динари.

Се повикува тужениот Кадри Нијази од с. Стримница — Тетовско, кој сега се наоѓа на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по распишувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој што ќе ги штити неговите интереси во постапката.

По истекот на рокот, на тужениот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 194/87.

Пред овој суд во тек е постапката за утврдување на смртта на лицето Јовановски Стојан од с. Беловиште.

Се повикува лицето Стојан Јовановски од с. Беловиште да се јави во Општинскиот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе ја утврди смртта на Стојан Јовановски од с. Беловиште.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 85/87.

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Лалиќ Душко од Тетово, против тужената Лалиќ Светлана од Тетово.

Се повикува лицето Лалиќ Светлана од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 183, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во определениот рок да ополномошти лице кое ќе ги застапува нејзините права и интереси во спорот.

Доколку во определениот рок истата не се јави, судот ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 279/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба на недвижен имот, поведена по предлог на Јованка Јованоска од с. Раотинце, против Јовина Јованоски и др. од с. Раотинце.

Се повикува противникот Трпана Јованоска од с. Раотинце, сега со непозната адреса во Германија, да се јави на Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен застапник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 580/86.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 134 од 27. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-476-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и на овластеното лице на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Свети Николе, со следните податоци: Општинска самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Свети Николе, Ц. О. Се овластува за застапник Тошев Камчо, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 134/86. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1134 од 17. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1425-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на вработувањето на град Скопје, ул. „Васил Горгов“, бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Перчуклиевски Јован, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Филиповски Рафаило, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1134/86. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 772 од 4. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2098-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од април 1986 година, кон која пристапиле 397 основачи.

Основни дејности:

140231 — самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 772/86. (528)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 771 од 4. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2100-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ под фирма: Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во општествени и услужни дејности, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1.

Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во општествени и услужни дејности е основана со Самоуправната спогодба во април 1986 година, кон која пристапиле 91 основачи.

Основни дејности:

140231 — самоуправна интересна заедница на насоченото образование во општествени и услужни дејности.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Александар Грков, секретар, без ограничување Срег. бр. 771/86.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 773 од 4. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2099-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електро енергија, електро индустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од април 1986 година кон која пристапиле 239 основачи.

Основна дејност:

140231 — самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електро енергија, електро индустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзино основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Александар Грков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 773/86. (530)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 166 од 22. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-128-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. — с. Митрашинци — Беровско, со следните податоци: Досегашниот директор на училиштето — Милчоски Гаврил Киро се разрешува од должноста директор на училиштето.

За директор на училиштето се именува Каландиски Ратко Атанас, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 166/86. (535)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 38 од 17. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на ЗЗ „Македонка — Бигла“ — Делчево, со следните податоци: Се разрешува од должноста директор на задругата Стојанчо Алексов, а се именува Анастасовски Благој од Делчево, со неограничени права на застапување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 38/86. (537)

О Б Ј А В А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал, за производство на шумски саден материјал е запишана следната организација на здружен труд: ООЗТ ШУМСКО СТОПАНСТВО „БЕЛАСИЦА“ — СТРУМИЦА.

Бр. 09-3327
29 јануари 1987 година
Скопје

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот тркалезен печат под назив: Училиште за средно образование од металско-машинска и културолошка струка „Јосип Броз Тито“ ц. о. — Скопје „А“ се огласува за неважен. (1134)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена во М. Брод на име Венче Милески, с. Тажево, Македонски Брод. (726)
 Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име Ацо Стојанов, с. Долни Подлог, Кочани. (735)
 Тековна сметка бр. 80710-15-50-00941-7, издадена од Југобанка Основна банка — Скопје на име Вера Дрогрешка, Скопје. (737)
 Воена книшка издадена од ОНО, Гостивар, на име Тасим Заини, с. Врапчиште, Гостивар. (799)
 Воена книшка на име Фехим Даип, с. Делогожда, Струга. (825)
 Воена книшка на име Димитрије Ангелоски, Охрид. (874)
 Пасош на име Ристо Иванов, с. Грдовци, Кочани. (1056)
 Воена книшка, издадена во Берово, на име Ванчо Пеловски, с. Владимирово, Берово. (1060)
 Тековна сметка бр. 80710 1550 027710, издадена од Југобанка Основна банка — Скопје, на име Драги Стојановски, Скопје. (1065)
 Возачка дозвола, издадена од СВР — Прилеп, на име Душан Јосифоски, с. Славеј, Прилеп. (1069)
 Одобрение Уп. бр. 11-2260 од 23. V. 1985 за забавни игри, издадено од СО — Чаир — Скопје, на име Веат Асан, ул. „Метохиска“ бр. 23, Скопје.
 Воена книшка на име Енвер Ајдароски, с. Подгорци, Струга. (1101)
 Воена книшка на име Васе Димовски, с. Туденце, Тетово. (1112)
 Меница бр. 00729210/1276, издадена на 30. IX. 1986 година, со дата на стасаност 16. 12. 1986 година, на 2.073.000 динари. Издавател на меницата е ТРО „Техно-промет“ — Тетово со жиро сметка 41500-601-320, а ремитент РО „БИМ“ Фабрика — Свети Николе, жиро сметка 41420-601-2281, авалист Стопанска банка Основна банка — Тетово 41500-620-16.
 Работна книшка на име Сафије Рамадани, Гостивар. (1482)
 Работна книшка на име Фатиме Заимовиќ, Кочани. (1488)
 Воена книшка на име Сали Ејупи, с. Жеровјане, Тетово. (1147)
 Воена книшка на име Нехат Салију, ул. „Партизанска“ бр. 25, Струга. (1169)
 Штедна книшка бр. 65413-87 на име Ѓорѓи Лишков, Штип. (1271)
 Возачка дозвола 7880, издадена од СВР Прилеп на име Пејкоски Борис, Прилеп. (1300)
 Воена книшка, издадена во Куманово на име Благоја Стојчевски, с. Руѓинци, Куманово. (1460)
 Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Емрли Ајдини, с. Селце, Тетово. (1465)
 Воена книшка на име Ариф Мусли, с. Нераште, Тетово. (1467)
 Работна книшка на име Ивчо Лазаревски, Куманово. (589)
 Работна книшка на име Фејзи Абазии, Куманово.
 Работна книшка на име Икмете Курти, Охрид.
 Работна книшка на име Зибаша Шпендил, Струга.
 Работна книшка на име Ментор Зенделоски, Струга. (593)
 Работна книшка на име Идриз Идризи, Тетово. (607)
 Работна книшка на име Методи Филипов, Кочани. (616)
 Работна книшка на име Будимир Василев, Кочани. (617)
 Работна книшка на име Славица Василевска, Кочани. (618)

Работна книшка на име Али Имери, Скопје.
 Работна книшка на име Драга Спасова, Неготино. (626)
 Работна книшка на име Имет Кимета, Прилеп.
 Работна книшка на име Кемал Ибрахими, Куманово. (649)
 Работна книшка на име Милка Николовска, Куманово. (650)
 Работна книшка на име Благоја Ангелковски, Тетово. (663)
 Работна книшка на име Ариф Алили, Гостивар.
 Работна книшка на име Богески Спасоје, с. Црешнево, Македонски Брод. (704)
 Работна книшка на име Несим Несими, Гостивар. (713)
 Работна книшка на име Рајна Димитриевска, Куманово. (728)
 Работна книшка на име Глигор Петачки, Берово.
 Работна книшка на име Назиба Мислимоска, Охрид. (741)
 Работна книшка на име Невзат Малиќ, Тетово.
 Работна книшка на име Благој Паунов, Штип.
 Работна книшка на име Лозанка Марковска, Куманово. (780)
 Работна книшка на име Муамед Дервиши, Гостивар. (797)
 Работна книшка на име Раим Јусуфи, Куманово.
 Работна книшка на име Свето Митровиќ, Куманово. (819)
 Работна книшка на име Павлина Неделковска, Охрид. (822)
 Работна книшка на име Анѓел Велков, Кочани.
 Работна книшка на име Благојчо Велков, Штип.
 Работна книшка на име Исмаил Дурмаилов, Штип. (823)
 Работна книшка на име Реџеп Реџеми, Куманово.
 Работна книшка на име Бранко Петров, Штип.
 Работна книшка на име Мијалче Штерјов, Штип.
 Работна книшка на име Ванчо Атанасов, Радовиш. (903)
 Работна книшка на име Тодор Крстов, Кочани.
 Работна книшка на име Алисим Адиле, Тетово.
 Работна книшка на име Исо Шасивари, Тетово.
 Работна книшка на име Душан Маневски, Гостивар. (969)
 Работна книшка на име Драги Десподов, Витница.
 Работна книшка, издадена од Прилеп на име Секулоски Љупче, ул. „Орде Чопела“ бр. 3, Прилеп.
 Работна книшка, издадена од СО Титов Велес на име Кремчев Благој, с. Башино Село, Титов Велес.
 Работна книшка на име Имер Исани, Куманово.
 Работна книшка на име Киро Трајковски, Куманово. (990)
 Работна книшка на име Аце Младеновски, Крива Паланка. (991)
 Работна книшка на име Зеќирја Изаири, Тетово.
 Работна книшка на име Бранко Митров, Кочани.
 Работна книшка на име Џемил Абазии, Гостивар.
 Работна книшка на име Мејли Латифов, Кочани.
 Работна книшка на име Мефаил Ибраимов, Кочани. (1055)
 Работна книшка на име Јаким Крстов, Кочани.
 Работна книшка на име Делчо Јанев, Кочани.
 Работна книшка на име Марјан Саздовски, Куманово. (1072)
 Работна книшка на име Иле Гичевски, Кратово.
 Работна книшка на име Лапевска Снежана, Титов Велес. (1079)
 Работна книшка на име Беџет Илџии, Тетово.
 Работна книшка на име Халил Шериџи, Тетово.
 Работна книшка, издадена од СО Крива Паланка на име Јаким Јовановски, ул. „Димитар Арсов“ бр. 8, Крива Паланка. (1098)
 Работна книшка на име Мурат Арифоски, Охрид.
 Работна книшка на име Халиов Фејзула, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. (1102)
 Работна книшка на име Јане Николов, Кочани.
 Ученичка книшка на име Петрески Игор, ул. „Битолска“ бр. 17, Прилеп. (1136)
 Работна книшка на име Талески Гоце, ул. „Ладо Стојаноски“ бр. 12-в, Прилеп. (1137)

Работна книшка на име Васил Каракалиев, Валаново. (1144)

Работна книшка на име Димитар Трајанов, Радовиш. (1164)

Одобрение Уп. бр. 11-5123 за приредување на забавни игри без игра на среќа, издаден на име Александар Маниќ, Скопје. (1166)

Работна книшка на име Никола Трпчески, Охрид. (1231)

Работна книшка на име Азем Далипи, Струга. (1232)

Работна книшка на име Лоза Серафимова, Штип. (1242)

Работна книшка на име Азем Села, Струга. (1245)

Работна книшка на име Сузана Адеми, Тетово. (1284)

Одобрение бр. 11-2763 за вршење на угостителска дејност Кафе-бар, на име Томе Атанасовски, Скопје. (1285)

Работна книшка на име Неџмедин Зендели, Куманово. (1304)

Работна книшка на име Зоран Спасовски, Куманово. (1308)

Работна книшка и картонче за пријавување на име Јакимовска Убавка, ул. „Вардарска“ бр. 3, Титов Велес. (1310)

Работна книшка на име Бранко Атанасов, Неготино. (1312)

Работна книшка, издадена од Свети Николе на име Крстевски Стојан, Титов Велес. (1321)

Работна книшка на име Донка Милева, Неготино. (1324)

Работна книшка на име Исмет Исмаили, Куманово. (1325)

Работна книшка на име Димчо Цветановски, Куманово. (1326)

Работна книшка на име Мухамет Ајдаровски, Куманово. (1327)

Работна книшка на име Неат Емини, Куманово. (1328)

Работна книшка, издадена од СО Титов Велес на име Крстевска Сузана, ул. „Благој Горев“ бр. 73/34. (1329)

Работна книшка на име Јорданка Врановиќ, Неготино. (1330)

Работна книшка на име Азир Зекири, Тетово. (1331)

Работна книшка на име Садик Демов, Кочани. (1332)

Работна книшка на име Ванчо Митев, Радовиш. (1333)

Работна книшка на име Ирфан Абас, Куманово. (1334)

Работна книшка на име Стојан Илиев, Штип. (1335)

Работна книшка на име Димитар Стојанов, Куманово. (1336)

Работна книшка, издадена од СО Македонски Брод на име Рушитоски Зија, с. Пласница, Македонски Брод. (1337)

Работна книшка на име Зоран Костиќ, Куманово. (1338)

Работна книшка на име Абаз Мемеди, Куманово. (1339)

Работна книшка на име Миле Алексовски, Крива Паланка. (1340)

Работна книшка на име Леидита Казими, Тетово. (1341)

Работна книшка, издадена од СО — Прилеп на име Аризанкоски Аризанко, с. Маргари, Прилеп. (1342)

Работна книшка на име Сашо Димоски, Струга. (1343)

Работна книшка на име Ристов Гоко, с. Подлес, Титов Велес. (1344)

Работна книшка на име Душко Атанасовски, Тетово. (1345)

Работна книшка на име Шериф Оручи, Гостивар. (1346)

Штедна книшка бр. 67986/75, издадена од Љубљанска банка — Скопје, на име Дивна Апостоловска, Скопје. (918)

Пасош бр. 315274 на име Миодраг Трајковски, ул. „М. Тито“ бр. 6-III-12, Куманово. (925)

Воена книшка на име Илија Јанев, с. Моин, Гевгелија. (933)

Воена книшка на име Мите Гашев, Гевгелија. (946)

Возачка дозвола, издадена од СВР Тетово, на име Нуредин Муслија, с. Г. Речица, Тетово. (952)

Воена книшка на име Казија Деари, с. Радиовце, Тетово. (953)

Возачка дозвола на име Казија Деари, с. Радиовце, Тетово. (953)

Штедна книшка бр. 80-031561, издадена од Поштенска штедилница — Винаца, на име Стојан Постољов, Винаца. (978)

Возачка дозвола на име Јованка Велкова, ул. „Беласица“ бр. 22, Валаново. (995)

Воена книшка на име Феми Хаљити, с. Пирок, Тетово. (1003)

Воена книшка, издадена од СО — Гостивар, на име Ветон Лаку, ул. „18 Ноември“ бр. 21, Гостивар. (1050)

Воена книшка, издадена од СО — Гостивар, на име Кадри Арифџи, ул. „18 Ноември“ бр. 332, Гостивар. (1050)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84) РО РЕК „Битола“, Суводол, Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување

- Општи карактеристики:
Изведуваче на работите за претпоставка водено-хемиско чистење на опремата од пароводниот тракт на термоенергетски блок 210 MW со котелски агрегат ПП-660-140 во Термоелектраната „Битола“ — III.
- Услови:
Изведувачето на работите ќе се отстапи на подолбен и поволен понудувач.
- Место:
Изведувачето на работите ќе се врши во ТЕ „Битола“ III, с. Суводол.
- Цена:
Понудата треба да содржи вкупна и поединечна цена по позиции. Цената треба да опфати трошоци на ангажирање на работна рака, трошоци за хемикалии, потрошен и помошен материјал и транспортни трошоци. Опција на понудата да биде 60 дена од денот на завршување на конкурсот. После тој рок да се примени и предложи клизна скала.
- Рокови:
— рок за комплетно завршување на работите е 15 дена;
— ориентационен рок на почеток на работите е 1. XI. 1987 година;
— рок за поднесување на пријавата за подобност и понудата е 45 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.
- Останато:
Пријавата за подобност треба да содржи:
— име и точна адреса на понудувачот;
— доказ за регистрација на дејноста;
— референц листа на изведени исти или слични објекти;
— извод од завршна сметка за 1986 година и периодична пресметка за последниот пресметковен период;
— расположливи капацитети на работна сила и механизација;
— проспекти и каталози за материјалите;
— начин на пресметка на дополнителните и непредвидените работи;
— гаранција за квалитетот на работите;
— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот по конкурсот и техничката документација;
Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот РО РЕК „Битола“, РЗ — ЗС и КГ, по пошта или непосредно во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Не отворај — пријава за подобност“ и „Не отворај — понуда“ и со назнака на конкурсот.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата петтист ден од завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за отворањето на

понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Собирањето на податоци за припрема на понудата понудувачите можат да го направат со увид во техничката документација која ја поседува инвеститорот.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 45 дена ќе се изврши избор на најповолен понудувач.

Сите подетални информации можат да се добијат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба, тел. 097-33-255, телекс 53-148.

Комисијата за избор и именувања на Собранието на општината — Охрид

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината — Охрид ќе врши избор на еден општински судија за прекршоци

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за стекнување на својството на работник во органите за државната управа и да се дипломирани правници со положен правосуден испит.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избор и именувања при Собранието на општината Охрид.

Рокот за поднесување на пријави трае 15 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните пријави со потребните документи нема да се земат предвид при одлучувањето.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ

Врз основа на членот 7-г од Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“ број 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84 и 24/86), Службата на општественото книговодство во СР Македонија издава

О Б Ј А В А

Порастот на исплатените аконтации на чистите лични доходи по работник во областа на стопанството на Републиката, за периодот јануари—декември 1986 година, во однос на истиот период од претходната година, изнесува 96,9%.

СОДРЖИНА

	Страна
164. Програма за премер и катастар на недвижностите во 1987 година — — —	169
165. Програма за работите што се финансираат од Републиката за инженерско-сеизмолошката дејност на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1987 година — — —	170
166. Програма за работите што се финансираат од Републиката за сеизмолошка дејност на Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје за 1987 година — — —	171
167. Решение за назначување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — —	172
168. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за економски односи со странство — — —	172
169. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — —	172

170. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за економски односи со странство — — —	172
171. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — —	172
172. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура — — —	173
173. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура — — —	173
174. Решение за назначување помошник на директорот на Републичката геодетска управа — — —	173
175. Решение за назначување советник на директорот на Републичката геодетска управа — — —	173
176. Решение за назначување советник на директорот на Републичката геодетска управа — — —	173
177. Решение за назначување советник на директорот на Републичката геодетска управа — — —	173
178. Решение за именување главен републички санитарен инспектор во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика — — —	174
179. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации — — —	174
180. Ценовник за штети на шумите — — —	174

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

106. Одлука за докуп на стаж заради престанок на работниот однос по сила на законот — — —	176
107. Одлука за усогласување на нивоата на пензиите пресметани од пензиската основа во која 1986 година е последна година на работата — — —	176
108. Одлука за конечно усогласување на додатокот на деца со порастот на номиналниот личен доход во Републиката во 1986 година — — —	177
109. Одлука за утврдување на надоместокот на трошоците за закоп на корисниците на здравствена заштита — — —	177
110. Одлука за утврдување висината на надоместокот на дневните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — —	177
111. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Центар за 1987 година — — —	178
112. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Карпош за 1987 година — — —	178
113. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гази Баба за 1987 година — — —	178
114. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Кисела Вода за 1987 година — — —	179
115. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Чаир за 1987 година — — —	179